


|  |                 |   |  |
|--|-----------------|---|--|
| Барател на гаранција:                        |                 |  <p>ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА<br/> АД Скопје<br/> ул. Македонија 9/11<br/> 1000 Скопје<br/> Република Македонија<br/> <a href="http://www.sparkasse.mk">www.sparkasse.mk</a><br/> Тел. : +389 2 3200 500<br/> Факс.: +389 2 3200 515<br/> <a href="mailto:contact@sparkasse.mk">contact@sparkasse.mk</a></p> | Архивски број  |
| Назив на Друштвото (според Тековна состојба) |                 |   | Дата на прием  |
| Адреса                                       |                 |   |  |
| Бр. на сметка во Банката                     | Лице за контакт | Стручни соработници за акредитиви и гаранции:   |  |
| е-маил:                                      | Телефон         | Факс  | <b>Загорка Митровска</b> тел: 3200-562; факс: 3200-575<br><a href="mailto:zagorka.mitrovska@sparkasse.mk">zagorka.mitrovska@sparkasse.mk</a><br><b>Марија Арсовска</b> тел: 3200-624; факс: 3200-575<br><a href="mailto:marija.arsovska@sparkasse.mk">marija.arsovska@sparkasse.mk</a> |

## Б А Р А Њ Е ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.  | Корисник на гаранцијата:   |  |
| 2.  | Износ на гаранцијата:  |  |
| 3.  | Вид на гаранција:  | а) Платежна      б) Авансна      в) Тендерска<br>г) Чинидбена      д) Царинска   |
| 4.  | Основ (договор, тендер Про-фактура, понуда):   |  |
| 5.  | Рок на важност на гаранцијата:   |  |
| 6.  | Рок на плаќање (одложено):<br>(важи за платежна гаранција)   |  |
| 7.  | За тендерски гаранции:   | следи авансна гаранција      %      следи чинидбена гаранција      %<br>(од вредноста на понудата)   |
| 8.  | ЗА ЦАРИНСКА ГАРАНЦИЈА  | Царинска операција:    а) пуштање на стока во слободен промет<br>б) царинско складирање    в) увоз за облагородување<br>г) преработка под царинска контрола    д) привремен увоз<br>ѓ) извоз за облагородување    е) извоз    ж) транзит |
|     |  | Гаранцијата е продолжување на претходна гаранција<br>бр.                                  од                                  година   |
|     |  | Во царинската постапка учествувате како:<br>увозник/извозник      шпедитер/застапник   |
| 9.  | Гаранцијата се протестира на писмено барање на Корисникот, дека Барателот не ја исполнил обврската за: |  |
|     | 1. Со презентација на документи  | а) фактура      б) испратница      в) записник      г) друго   |
|     | 2. Без презентација на документи   |  |
| 10. | За обезбедување на обврските кон Банката ќе служи:   |  |
|     | • Девизи на девизна сметка - износ:  |  |
|     | • Девизи/денари на штедна книшка - износ:  |  |
|     | • Денари на депозитна сметка - износ:  |  |
|     | • Залог на недвижен / подвижен имот:   |  |
|     | • Договор за деловна соработка (залог):  |  |
|     | • Меница на Барателот (со изјава):   |  |
|     | • Пристапување кон долг од:  |  |
|     | • Други инструменти:   |  |
|     | <p>_____ (место и датум)</p> <p>_____ (Потпис на овластено лице на Барателот и печат)</p>              |  |